

Време на земање на примероци

Collection Hours

Во подрачјето на St. George

Од Hurstville до Sutherland

Од 8 ч. наутро до 2 ч. попладне
7 дена

Во подрачјето на Randwick

Ги вклучува Botany, Bondi, Coogee и Eastern Suburbs

Од 8 ч. наутро до 2 ч. попладне
Од понеделник до петок

Мислења на клиентите

Customer feedback

Добредојдени се вашите мислења и коментари за нашите услуги.

Вашите коментари ни помагаат да продолжиме да нудиме квалитетни услуги кои ги задоволуваат потребите на нашите клиенти.

За да го кажете вашето мислење на SEALS, телефонирајте на 9113 1536.

Контакти

Contacts

За повеќе информации во врска со земање на примероци за тестирање од дома, телефонирајте на:

За подрачјето на St. George

Телефон: 1300 788 944

Телефон: 9113 1536



За подрачјето на Randwick

Телефон: 1300 788 944

Телефон: 9113 1536

Ако треба да ја контактирате Службата за земање примероци за тестирање (Collection Service), телефонирајте во Службата за писмено и усмено преведување (TIS) на **131 450**.

Дадете му го телефонскиот број за вашето подрачје од броевите што се наведени погоре на преведувачот.



SEALS ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ ЗА ЈУГОИСТОЧНОТО ПОДРАЧЈЕ



ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ОД ДОМА

Што е земање на примероци за тестирање од дома?

What is the home collection service?

Услугата на SEALS Pathology за земање на примероци за тестирање од дома ви овозможува да дадете примерок без да го напуштите вашиот дом.

Нашите искусни медицински сестри ќе дојдат во вашиот дом за да земат примероци од крв, мочка и измет за лабораториска анализа.

Тие исто така ќе ги однесат примероците во најблиската лабораторија на SEALS така да вашите резултати брзо ќе можат да се обработат.

Резултати

Results

Резултатите од вашите лабораториски анализи ќе му бидат испратени на вашиот доктор.

Предности

Benefits

Земањето на примероци за тестирање е идеално ако:

- редовно треба да давате примероци
- имате тешкотии или не сте во состојба да отидете во клиника за земање на примероци
- сакате да гледате познато лице
- имате обврски заради кои мора да бидете дома
- сакате некој член од семејството или негувател да биде присутен при земањето на примероци.



Резервации

Bookings

За да резервирате земање на примерок од дома, замолете го вашиот доктор (GP) да испрати формулар со барање до SEALS Pathology на факсимил 9113 1363.

Еден ден пред да ве посетиме, ќе ви телефонираме за да ја потврдиме вашата резервација.


Дента кога треба да ви земат примероци треба да бидете дома додека да дојде медицинската сестра.

Медицинската сестра ќе дојде во вашиот дом меѓу 8 ч. наутро и 2 ч. попладне. Не можеме да ви кажеме кога точно таа ќе пристигне. Ако треба да постите за тестот, ќе ве посетат најрано; обично пред 11ч. претпладне.

Колку чини тоа?

What is the cost?



Medicare ги покрива повеќето стандардни лабораториски тестови, што значи дека на медицинската сестра ќе треба да и ја дадете вашата Medicare картичка. 

Вашиот доктор може да ви каже дали Medicare го покрива вашиот тест.